

"Секако дека сте добар кандидат за членство, но дали во 2008 година ќе добиете покана, ќе се одлучува на политичко ниво, врз основа на вашите постигнувања, затоа што знам дека напорно работите", изјави генерал Реј Хено, претседавач на Воениот комитет на НАТО, кој ја посети Република Македонија и притоа имаше средби со колегите во Министерството за одбрана и со началникот на ГШ на АРМ, генерал Мирослав Стојановски.

Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

По последните сериозни инциденти во Собранието на Република Македонија започнатите реформи во АРМ и во Министерството за одбрана се доведени во прашање. Имено, "кочничарите" на процесот за влез на Македонија во структурите на Алијансата не дозволуваат да се заврши најтешкиот пат, кој беше трасиран пред неколку години. Постојат внатрешни политички сили, кои се обидуваат да го запрат влегувањето на нашата земја во НАТО, која како безбедносно-политичка структура бара извршување и на други задачи, а пред сè, тоа се владеење на правото, како и почитување на човековите права и слободи. Но, во овој момент поради сите горенаведени причини целиот досегашен напор паѓа во вода, односно не се знае дали реформите ќе можат да продолжат или тие ќе се замрзнат на нивото до кое се дојдени!

Досега реформите во одбраната и трансформацијата на АРМ се одвиваа во континуитет и во согласност со заклучоците на Стратегискиот одбранбен преглед. Денес АРМ е целосно професионална вооружена сила, со трансформирана командна структура и единици.

"Постигнувањата во трансформацијата на АРМ обезбедија солидна основа во структурата на нејзините команди и единици за натамошен развој на одржливи, ефективни и интероперативни вооружени сили со поефективни способности за поддршка на операциите надвор од националната територија", нагласи министерот за одбрана, Лазар Еленовски, на последниот брифинг со новинарите.

Тоа значи дека трансформацијата на АРМ, без разлика на тоа што се одвива во рамките на предвидувањата на Министерството за одбрана, сепак го враќаат процесот наназад, односно зошто се загуби времето. Дали да го рециклираме постигнатото или повторно да пронајдеме сили за надминување на пречките.

"Од почетокот на 2007 г. постојано работат неколку флексибилни комите-



"600 ВОЛЦИ РАМ СЕ НОСАТ СО РЕН

ти, работни групи на стратешките приоритети на Министерството во следниот период: преглед на структурата на силите, менаџирање со човечките ресурси - воведување на современ персонален менаџмент примерен за професионални вооружени сили, вклучувајќи и зголемување на пополнетоста на единиците и постигнувањето на соодветната правична застапеност на етничките заедници, целосно респектирајќи ги професионалните критериуми, како и унапредување на едукацијата и обуката, со примена на научените лекции и операции".

СРЕДНОРОЧНИ И ДОЛГОРОЧНИ ПЛАНОВИ

Министерството за одбрана се централизира и на логистичките реформи и на процесот на аквизиција, со што опременувањето и управувањето на жи-

вотниот циклус на материјалите ќе се врши на посистематски начин. Во контекст на ова е и регионалниот пристап кон прашањата на ASOC и air policing (контрола на воздушниот простор), како и имплементација на системот за повеќегодишно планирање, програмирање, буџетирање и извршување на задачите. Притоа изградбата на функционалната анализа е насочена кон подобра организација и координација на работата на МО и на АРМ.

Во јули 2007 г. Министерството одредило насоки за изработка на долгорочен и на среднорочен план за развој на одбраната, чија цел е обезбедување рамка за идните политички цели, односно развој на одбраната и употреба на вооружените сили. Гледано долгорочно, генералните одбранбени цели, временски се определени за периодот 2008-2017, а среднорочно за 2008-2013.

"Во април 2007 г. МО го усвои Концептот за развој на еден среден пешадиски баталјон, а во јуни 2007 г. го усвои и Пла-



Финансирањето на одбраната е на ниво од 2,3 или 2,6 отсто од БДП на Република Македонија. За модернизирање на АРМ се користат 16,22 отсто од зацртаните буџетски средства. Во Буџетот за 2007 година се планирани 20 проценти од вкупниот буџет на МО и на АРМ.

рувањата на мировниците и воените претставници на Република Македонија, кои се на служба во странство. Со измени во Правилникот за утврдување на основите и коефициентите за платите на воените претставници во странство, платите се зголемија за околу десет проценти, така што покачувањата се исплатуваат ретроградно од почетокот на годинава. Исто така, за да се подобрат условите за обезбедување, осигурувањето на воените претставници во странство се зголеми за околу осумдесет проценти, во зависност од степеноот на повредите.

"Етничката застапеност во Армијата изнесува 24 проценти од активниот воен персонал, кои се припадници на немнозинските етнички заедници. Во поглед на етничката структура на војниците и подофицерите, 26 отсто се припадници на немнозинските етнички заедници".

Според тврдењата на министерот Еленовски, во тек е реформа на военото разузнавање.

"Министерството интензивно работи на реформирање на Воената служба за безбедност и разузнавање. Министерството смета дека военото разузнавање треба да биде служба која ќе одговори на современите глобални предизвици на разузнавањето во насока на поддршка на нашите мисии низ светот.

"Тенденција е Македонија и Министерството за одбрана да продолжи со учеството во овие мисии и во 2008 година. Моментно, во овие операции РМ има распоредено 202 лица, или 3 проценти од АРМ. Во овој момент учествуваме во меѓународните операции во Авганистан (во ИСАФ, со една средна пешадиска чета и со медицински тим во рамките на А-3 иницијативата - или вкупно со 130). Во Ирак имаме 40 војници, а во операцијата на ЕУ АЛТЕА во БиХ (30) и УНФИЛ во Либан (2)", се вели во извештајот од брифингот со новинарите.

Инаку, со намалувањето на националните ограничувања нашите војници во странските мировни операции презедоа поголема одговорност во воените операции. Според надлежните во МО, исправноста на одлуката за укинување на националните ограничувања кај мнозинството држави-партнери во ИСАФ била прифатена како една од позначајните одлуки и успеси на Самитот на НАТО во Рига.

Република Македонија презеде и дел од функциите на НАТО штабот во Скопје за поддршка на операциите предводени од НАТО на Балканот.

"Во јуни 2007 година Координативниот центар за поддршка од земја-домаќин (КЦПЗД) постигна целосна оперативна готовност, со што ги презеде сите логистички функции од НАТО штабот во Скопје. Со тоа АРМ во практика има можност да партиципира во НАТО предводена операција, односно способноста на својот логистички персонал да ја верифицира во реални услови, а од друга страна му овозможи на НАТО да ослободи значителни човечки ресурси и да ги редуцира своите трошоци".

Министерството за одбрана тврди дека во изминатиот период интензивно работело и на проценката на потребите, кои произлегуваат од пакетот на Партнерски цели 2006, како и на креирање на планови за нивна имплементација. Нашата земја прифатила да имплементира Пакет од 51 Партнерска цел, од кои 30 се поврзани со Акциониот план за членство во НАТО.

"Во тој контекст прифативме да формираме и да одржуваме значително проширен базен на распоредливи сили за придонес во НАТО-предводени операции. Како резултат на тоа, во идната структура на АРМ, согласно побарувањата на новиот пакет на ПЦ 2006, значајно ќе бидат зголемени распоредливите капацитети, кои ќе бидат поддржани со одржливи капацитети за борбена и сервисна поддршка. За нас најголем предизвик претставува барањето за формирање на еден среден пешадиски баталјон до 2010 година и една средна пешадиска баталјонска група до 2014 година (20 проценти распоредливи капацитети од активност состав)".

нот за развој на средниот пешадиски баталјон".

Водејќи се од Стратегијата за образование и обука од 2006 г. се формира Сектор за образование и обука. Со овој Сектор се овозможува изградба на интегриран систем, кој ќе ги координира и менаџира оперативните делови, ќе ги следи и ќе ги усогласува потребите на организациските единици за образование и обука на персоналот. Врз основа на Стратегијата за управување со човекови ресурси од 2004 г. во јули 2007 г. е усвоена Стратегија за привлекување на квалитетен персонал во Министерството за одбрана и АРМ.

"Основна цел на оваа Стратегија е преку примена на современи модели, техники и тестови за привлекување да се добијат повеќе апликанти, да биде спроведена селекција во регуларна процедура и да се направи избор на најдобрите".

Во насока на подобрувањето на работните стандарди, Министерството за одбрана ги зголеми платите и осигу-

Во таа насока, максимално се интензивирани контактите со овие служби од високоразвиените земји, од каде постојано се пренесуваат нивните искуства, а претставници од некои од нив, директно се вклучени во размената на искуствата со нашата служба".

ОПЕРАЦИИ ВО НЕВРАЛГИЧНИ ТОЧКИ

Постигнувањата на Република Македонија и нејзиното учество во меѓународните операции се еден од највидливите и најзначајните резултати во одбранбените реформи. Споредено со изминатите години, учеството во мировни мисии бележи континуиран пораст. Притоа, нашава земја активно учествува во испраќањето на свои единици во мисиите "Слобода за Ирак" (од 2003), "ИСАФ" (од 2002) и ЕУ АЛТЕА (од 2006), а од 2007 година Македонија има активно учество и во мисијата УНФИЛ во Либан.

О ДО РАМО" ЌЕ ЏЕРИТЕ НА САД!